

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 29

7 февруари 2020, петок

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
546. Одлука за определување коефициент за утврдување на плата на главниот државен ревизор и на заменикот на главниот државен ревизор на Државниот завод за ревизија.....	3	550. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.....	5
547. Одлука за определување коефициент за утврдување на плата на директорот и на заменикот на директорот на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер.....	3	551. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.....	5
548. Уредба за начинот на работа на Второстепената военолекарска комисија.....	4	552. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната установа специјален завод – Демир Капија.....	5
549. Одлука за давање согласност на Решението за давање согласност за распределба на земјоделското земјиште во државна сопственост внесено во консолидационата маса согласно со Предлогот за распределба на земјиштето во консолидационата маса во Катастарската општина Егри Општина Битола.....	4	553. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Државното правобранителство на Република Северна Македонија.....	6
		554. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за поставување на 10(20)КВ вод за приклучување на МХЕЦ Тополка 316 и МХЕЦ Тополка 315 КО Дреново, Општина Чашка.....	6

Стр.	Стр.
555. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Чифлик за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура КО Чифлик, Општина Пехчево.....	7
556. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Е2-комунална супраструктура-биогазна централа за производство на електрична енергија до 1 MW КО Добромири, Општина Новаци.....	9
557. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија (мало стопанство) КО Пепелиште, Општина Неготино.....	9
558. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со основна класа на намена Е2-комунална супраструктура-производство на енергија со сончеви панели КО Велмеј, Општина Дебрца.....	9
559. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со основна класа на намена Е2-комунална супраструктура-производство на енергија со сончеви панели КО Велмеј, Општина Дебрца.....	10
560. Одлука за распределба на средства обезбедени во потпрограма 30-Урбанизам и градежништво, ставка 488-Капитални дотации до ЕЛС во Буџетот на Министерството за транспорт и врски за 2020 година....	10
561. Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на коефициентите и вредноста на коефициентот за пресметување на платите на директорите во националните установи од областа на културата.....	11
562. Одлука за изменување на Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Прилеп и за висината на закупнината.....	11
563. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Мајка Тереза“ Скопје.....	11
564. Одлука за престанување на важење на Одлуката за давање согласност на усогласениот текст на предлог на Правилникот со тарифа за користење авторски музички дела.....	22
565. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија.....	22
566. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.....	22
567. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања.....	22
568. Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работа на Фондот за иновации и технолошки развој за 2018 година.....	23
569. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија.....	23
570. Решение за именување на членови на Советот за безбедност и здравје при работа.....	23
571. Програма за користење на средства за капитални дотации до единиците на локалната самоуправа во областа на културата за 2020 година.....	24
572. Годишна програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2020 година.....	24
573. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на работа на военолекарската комисија за утврдување на посебната здравствена способност на воениот персонал за вршење на служба во Армијата на Република Македонија.....	28
Огласен дел	1-68

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

546.

Врз основа на член 2 став 1 и член 18 став 2 од Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр.36/90 и Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 121/2007, 161/2008, 92/2009, 42/10, 97/10, 162/10, 11/12, 145/12, 170/13, 139/14, 45/18 и 233/18) и член 2 точка 7 став 2 алинеја 8 од Одлуката за основање на постојани работни тела на Собранието на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/17, 73/17, 33/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 207/19), а во врска со членот 4 став 3 и членот 13 од Законот за државната ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/10, 145/10, 12/14, 43/14, 154/15, 192/15, 27/16 и 83/18) Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Северна Македонија на седницата одржана на 4 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ КОЕФИЦИЕНТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЛАТА НА ГЛАВНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР И НА ЗАМЕНИКОТ НА ГЛАВНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

1. На главниот државен ревизор на Државниот завод за ревизија му се определува коефициент 4,0 за утврдување на плата за вршење на функцијата.

2. На заменик на главниот државен ревизор на Државниот завод за ревизија му се определува коефициент 3,7 за утврдување на плата за вршење на функцијата.

3. Основицата за пресметување на платата на главниот државен ревизор и на заменикот на главниот државен ревизор се определува согласно Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија.

4. Решение за плата на главниот државен ревизор и на заменикот на главниот државен ревизор согласно точките 1, 2 и 3 на оваа одлука донесува Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува од 12 декември 2019 година.

Бр. 16-1053/6
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Илија Димовски, с.р.

547.

Врз основа на член 2 став 1 и член 18 став 2 од Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр.36/90 и Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 121/2007, 161/2008, 92/2009, 42/10, 97/10, 162/10, 11/12, 145/12, 170/13, 139/14, 45/18 и 233/18) и член 2 точка 7 став 2 алинеја 8 од Одлуката за основање на постојани работни тела на Собранието на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/17, 73/17, 33/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 207/19), а во врска со членот 32 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19) Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Северна Македонија на седницата одржана на 4 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ КОЕФИЦИЕНТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЛАТА НА ДИРЕКТОРОТ И НА ЗАМЕНИКОТ НА ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО НА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

1. На директорот на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер му се определува коефициент 3,0 за утврдување на плата за вршење на функцијата.

2. На заменикот на директорот на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер му се определува коефициент 2,9 за утврдување на плата за вршење на функцијата.

3. Основицата за пресметување на платата на директорот и на заменикот на директорот на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер се определува согласно Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија.

4. Решение за плата на директорот и на заменикот на директорот на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер согласно точките 1, 2 и 3 на оваа одлука донесува Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува од 26 декември 2019 година.

Бр. 16-1053/7
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Илија Димовски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

548.

Врз основа на член 203 став (6) од Законот за служба во Армијата на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/10, 23/11, 47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 33/15, 193/15 и 71/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19, 275/19 и 14/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 28 јануари 2020 година, донесе

УРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТА НА ВТОРОСТЕПЕНАТА ВОЕНОЛЕКАРСКА КОМИСИЈА

Член 1

Со оваа уредба се уредува начинот на работа на Второстепената военолекарска комисија (во натамошниот текст: Комисијата), која одлучува по жалба против наодот, оценката и мислењето на Военолекарската комисија за утврдување на посебната здравствена способност на воениот и цивилниот персонал за вршење на служба во Армијата на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

Член 2

Комисијата, работи на седници.

Седниците на Комисијата ги свикува и со нив раководи претседателот на Комисијата, а во негово отсуство неговиот заменик.

Членовите на Комисијата во случај на отсуство и спреченост за работа ги заменуваат нивните заменици.

За текот на седницата се води записник.

Записникот се потпишува од страна на претседателот или неговиот заменик.

Административно-стручната поддршка на Комисијата ја вршат и координираат лица вработени во Министерството за одбрана.

Член 3

Комисијата, одлуката по жалба, поднесена против наодот, оценката и мислењето на военолекарската комисија за утврдување на посебната здравствена способност за вршење на служба во Армијата, ја донесува со мнозинство гласови од вкупниот број на членови на Комисијата.

Ако некој од членовите на Комисијата не се согласува со одлуката, може да го издвои своето мислење, со писмено образложение за несогласувањето.

Член 4

По приемот на жалбата, Комисијата проверува дали жалбата е допуштена, навремена и поднесена од овластено лице.

Доколку Комисијата утврди дека жалбата е недопуштена, ненавремена или поднесена од неовластено лице, со одлука ќе ја отфрли истата.

Постапувањето по жалба, Комисијата го завршува најдоцна 15 дена од денот на приемот на жалбата.

Член 5

Комисијата за својата работа изготвува годишен извештај кој на почетокот на секоја наредена година, се доставува до Владата на Република Северна Македонија и до Министерството за одбрана.

Член 6

За својата работа во Комисијата, претседателот, членовите и нивните заменици, имаат право на месечен надоместок.

Висината на месечниот надоместок од став 1 на овој член, се определува во месечен нето износ од 5.000 денари по присуство на седница, за секој член, на кои се пресметува и уплатува персонален данок на доход.

Средствата за исплата на месечниот надоместок од став 1 на овој член, се обезбедуваат од буџетот на Министерството за одбрана.

Член 7

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-910/1
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

549.

Врз основа на член 38 став (1) од Законот за консолидација на земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.187/13, 61/16 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ВНЕСЕНО ВО КОНСОЛИДАЦИОНАТА МАСА СОГЛАСНО СО ПРЕДЛОГОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО КОНСОЛИДАЦИОНАТА МАСА ВО КАТАСТРСКАТА ОПШТИНА ЕГРИ ОПШТИНА БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за давање согласност за распределба на земјоделското земјиште во државна сопственост внесено во консоли-

дационата маса согласно со Предлогот за распределба на земјиштето во консолидационата маса во Катастарската општина Егри, Општина Битола бр.43-1845/1 од 30 јануари 2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-81/1
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

550.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар – објект, кој се наоѓа во Струмица, на КП бр.1273/1, на Плоштад Гоце Делчев бб и тоа:

- зграда 1, намена на зграда ВЗ-6, влез 2, кат - ПО, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 509,29 м2, во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-543/1
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

551.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на

Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар – објект, кои се наоѓа во Струмица, на КП бр.1273/3 КО Струмица, на Плоштад Гоце Делчев бб и тоа:

- зграда 2, намена на зграда ВЗ-6, влез 1, кат - ПР, намена на посебен дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 17,56 м2, во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-543/2
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

552.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА СПЕЦИЈАЛЕН ЗАВОД – ДЕМИР КАПИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за труд и социјална политика му престанува користењето на движна ствар – патничкото моторно возило марка Ford TRANSIT CUSTOM FT300S, број на шасија WF01XHTTG1EP62239, тип на мотор DRF4, број на мотор EP62239, година на производство 2014, сила на моторот 74 kw, работна зафатнина 2198 и боја на каросеријата Бела/01 со регистарска ознака SK-7432-AZ.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната установа Специјален завод – Демир Капија.

Член 3

Министерот за труд и социјална политика склучува договор со директорот на Јавната установа Специјален завод - Демир Капија, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-581/1
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

553.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на Државното правобранителство на Република Северна Македонија се даваат на трајно користење без надоместок, недвижните ствари кои се наоѓаат на ул. „Илинденска“ бб во Тетово, на КП бр.13419, КО Тетово 3, во вкупна површина од 79 м², и тоа:

- зграда 1, намена на зграда В4-3, влез 1, кат К2, број 2, ДП со внатрешна површина од 16 м²,
 - зграда 1, намена на зграда В4-3, влез 1, кат К2, број 1, П со внатрешна површина од 10 м²,
 - зграда 1, намена на зграда В4-3, влез 1, кат К2, број 3, ДП со внатрешна површина од 16 м²,
 - зграда 1, намена на зграда В4-3, влез 1, кат К2, број 1, ДП со внатрешна површина од 16 м²,
 - зграда 1, намена на зграда В4-3, влез 1, кат К2, број 4, ДП со внатрешна површина од 21 м²,
- запишани во Имотен лист број 102824 КО Тетово-3, сопственост на Република Северна Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-593/1
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

554.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА 10(20)КВ ВОД ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА МХЕЦ ТОПОЛКА 316 И МХЕЦ ТОПОЛКА 315 КО ДРЕНОВО, ОПШТИНА ЧАШКА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за поставување на 10(20)кв вод за приклучување на МХЕЦ Тополка 316 и МХЕЦ Тополка 315 КО Дреново, Општина Чашка.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена со вкупна површина од 54м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Кататастарска класа
567/3-Дел	Дреново	Пресечник	пасиште	6
594/1-Дел	Дреново	Лачка	нива	5
575/4-Дел	Дреново	Селиште	нива	7
598/1-Дел	Дреново	Лачка	нива	6
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:			172460.40м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-629/1
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

555.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ЧИФЛИК ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А-ДОМУВАЊЕ, Б-КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В-ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ, Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ, Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА И Е-ИНФРАСТРУКТУРА КО ЧИФЛИК, ОПШТИНА ПЕХЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Чифлик за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура КО Чифлик, Општина Пехчево.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 68487м² ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
2729	Чифлик	с.Чифлик	овоштарник	2
2512/9	Чифлик	с.Чифлик	ливада	4
573	Чифлик	Тополана	ливада	4
2508/1	Чифлик	с.Чифлик	ливада	4
2512/4	Чифлик	с.Чифлик	ливада	3
2512/10	Чифлик	с.Чифлик	ливада	4
2742/3	Чифлик	с.Чифлик	нива	2
2742/1	Чифлик	с.Чифлик	нива	2
579	Чифлик	Тополана	ливада	4
2670/2	Чифлик	с.Чифлик	ливада	4
2664	Чифлик	с.Чифлик	овоштарник	4
2506	Чифлик	с.Чифлик	ливада	4
2514	Чифлик	с.Чифлик	ливада	4
630/3	Чифлик	Тополана	нива	5
2732	Чифлик	с.Чифлик	ливада	2
2728	Чифлик	с.Чифлик	нива	3
2622	Чифлик	с.Чифлик	ливада	6
2507	Чифлик	с.Чифлик	нива	5
2503	Чифлик	с.Чифлик	ливада	4
2522	Чифлик	с.Чифлик	ливада	3
605/1	Чифлик	Село	ливада	5
2798/2	Чифлик	с.Чифлик	ливада	1
2556	Чифлик	с.Чифлик	ливада	3
2558	Чифлик	с.Чифлик	овоштарник	4
615	Чифлик	Тополана	овоштарник	3
2504	Чифлик	с.Чифлик	ливада	4
2521	Чифлик	с.Чифлик	ливада	3
2524/2	Чифлик	с.Чифлик	овоштарник	4
2525	Чифлик	с.Чифлик	овоштарник	4
2798/1	Чифлик	с.Чифлик	ливада	1
653/2	Чифлик	Тополана	ливада	5

2787	Чифлик	с. Чифлик	нива	5
2804	Чифлик	с. Чифлик	нива	3
2803/2	Чифлик	с. Чифлик	ливада	1
2792/2	Чифлик	с. Чифлик	ливада	1
2803/1	Чифлик	с. Чифлик	ливада	1
2785	Чифлик	с. Чифлик	ливада	1
2665	Чифлик	с. Чифлик	нива	5
630/1	Чифлик	Тополана	пасиште	3
630/2	Чифлик	Тополана	нива	5
581/1	Чифлик	Тополана	ливада	4
2554	Чифлик	с. Чифлик	ливада	3
2520	Чифлик	с. Чифлик	нива	5
2501	Чифлик	с. Чифлик	овоштарник	4
2512/7	Чифлик	с. Чифлик	ливада	3
2509	Чифлик	с. Чифлик	ливада	4
2543	Чифлик	с. Чифлик	ливада	3
2666	Чифлик	с. Чифлик	нива	5
571/2	Чифлик	с. Чифлик	ливада	4
2523/1	Чифлик	с. Чифлик	ливада	4
2742/5	Чифлик	с. Чифлик	нива	2
2669	Чифлик	с. Чифлик	ливада	4
2557/1	Чифлик	с. Чифлик	ливада	3
2513	Чифлик	с. Чифлик	ливада	4
2508/2	Чифлик	с. Чифлик	ливада	4
2512/1	Чифлик	с. Чифлик	ливада	3
2555	Чифлик	с. Чифлик	ливада	3
2742/2	Чифлик	с. Чифлик	нива	2
2737	Чифлик	с. Чифлик	нива	2
2788	Чифлик	с. Чифлик	ливада	4
2527	Чифлик	с. Чифлик	ливада	4
2802	Чифлик	с. Чифлик	нива	2
2743	Чифлик	с. Чифлик	нива	2
Вкупна површина на земјиштето во плански опфат:				276270м2.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-631/1
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

556.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Е2-КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА-БИОГАСНА ЦЕНТРАЛА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ДО 1 MW КО ДОБРОМИРИ, ОПШТИНА НОВАЦИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Е2-комунална супраструктура-биогазна централа за производство на електрична енергија до 1 MW КО Добромири, Општина Новаци.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
222/37	Добромири	Табачица	нива	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				2336 м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-639/1
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

557.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА (МАЛО СТОПАНСТВО) КО ПЕПЕЛИШТЕ, ОПШТИНА НЕГОТИНО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија (мало стопанство) КО Пепелиште, Општина Неготино.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена со вкупна површина од 4957м2, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1240/1	Пепелиште	Село	днз	0
1240/1	Пепелиште	Село	нива	4
1330-дел	Пепелиште	Врежот	пасиште	2
1331-дел	Пепелиште	Врежот	нива	3
1322/1-дел	Пепелиште	Врежот	нива	2
1332/1-дел	Пепелиште	Врежот	днз	0
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				5000 м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-645/1
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

558.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 февруари 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА Е2-КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА-ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЈА СО СОНЧЕВИ ПАНЕЛИ КО ВЕЛМЕЈ, ОПШТИНА ДЕБРЦА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за

изградба на објекти со основна класа на намена Е2-комунална супраструктура-производство на енергија со сончеви панели КО Велмеј, општина Дебрца.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 17033.72 м² ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1634-Дел	Велмеј	Д.Поле	нива	6
1635	Велмеј	Д.Поле	нива	6
1636	Велмеј	Д.Поле	нива	6
1632	Велмеј	Д.Поле	нива	6
1659	Велмеј	Д.Поле	нива	7
1655	Велмеј	Д.Поле	нива	6
1654	Велмеј	Д.Поле	нива	6
1653	Велмеј	Д.Поле	нива	6
1660-Дел	Велмеј	Д.Поле	нива	6
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: 17034.40м ²				

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-646/1
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

559.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 февруари 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА Е2-КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА-ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЈА СО СОНЧЕВИ ПАНЕЛИ КО ВЕЛМЕЈ, ОПШТИНА ДЕБРЦА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со основна класа на намена Е2-комунална супраструктура-производство на енергија со сончеви панели КО Велмеј, Општина Дебрца.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 15713.00м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1433	Велмеј	Д.Поле	нива	5
1433	Велмеј	Д.Поле	нива	6
1437	Велмеј	Д.Поле	нива	5
1440	Велмеј	Д.Поле	нива	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: 15713.06м ²				

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-648/1
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

560.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕДЕНИ ВО ПОТПРОГРАМА 30-УРБАНИЗАМ И ГРАДЕЖНИШТВО, СТАВКА 488-КАПИТАЛНИ ДОТАЦИИ ДО ЕЛС ВО БУЏЕТОТ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ ЗА 2020 ГОДИНА

1. Средствата во Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 265/19), утврдени во Раздел 130.01 Министерство за транспорт и врски, Програма 3-Урбанизам и градежништво, Потпрограма 30-Урбанизам и градежништво, ставка 488-Капитални дотации до ЕЛС, во износ од 11.000.000,00 денари, се распределуваат на:

ОПШТИНА ШТИП

- поставување на заштитна ограда на тротоарите покрај кејот на реката Отиња од мостот кај трговскиот центар до црквата Свети Никола во Штип 2.000.000,00

ОПШТИНА ПЛАСНИЦА

-изградба на водовод во село Преглово, Општина Пласница 9.000.000,00

ВКУПНО: 11.000.000,00

2. Се задолжува Министерството за транспорт и врски средствата од точка 1 на оваа одлука да ги префрли на посебна наменска сметка на Општина Штип и Општина Пласница.

3. Се задолжуваат Општина Штип и Општина Пласница да достават извештај за наменско користење на средствата до Министерството за транспорт и врски заклучно со месец ноември 2020 година.

4. Општина Штип и Општина Пласница распределените средства треба да ги користат за намената предвидена во точка 1 од оваа одлука, во спротивно општините имаат обврска да ги вратат и уплатат средствата во Буџетот на Република Северна Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-737/1
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

561.

Врз основа на член 31-а од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ И ВРЕДНОСТА НА КОЕФИЦИЕНТОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ДИРЕКТОРИТЕ ВО НАЦИОНАЛНИТЕ УСТАНОВИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на коефициентите и вредноста на коефициентот за пресметување на платите на директорите во националните установи од областа на културата бр. 53-729/1 од 20.1.2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-803/1
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

562.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19) и член 8 став (6) од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18) Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЛИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА ПРИЛЕП И ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА

Член 1

Во Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Прилеп и за висината на закупнината („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/15 и бр. 212/15) во член 1 зборовите „Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕНТЕРМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп“ се заменуваат со зборовите „Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕНТЕРМ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1096/1
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

563.

Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „МАЈКА ТЕРЕЗА“ СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. Бр.	Наслов на книгата	Автор	ИСБН	Издавач	Број на примероци	Единечна вредност (во денари)
1.	Познавање на почвите наменети за подигање лозови насади	Роберт Е.Вајт	978-608229170-3	Арсламина	5 на албански јазик	342,00
2.	Корпоративски преземања и продуктивност	Френк Р. Линхенберг	978-608229194-9	Арсламина	5 на албански јазик	288,00
3.	Мотивација, посредништво и јавна политика	Џулијан Ле Гранд	978-608229157-4	Арсламина	5 на албански јазик	383,00
4.	Здравје на живината и менаџмент	Дејвид Сеинсбери	978-608229144-4	Арсламина	5 на албански јазик	306,00
5.	Фуражни култури, поинакви треви: како да се одгледуваат, жнеат и употребуваат	Томас Шол	978-608229182-6	Арсламина	5 на албански јазик	375,00
6.	Теорија на невработеност во услови на еквilibrium	Кристофер А.	978-608229186-4 978-608553597-3	Арсламина	5 на албански јазик 5 на македонски јазик	390,00
7.	Земјена архитектура	Вилијам Морган	978-608229173-4 978-608229128-4	Арсламина	5 на албански јазик 5 на македонски јазик	674,00
8.	Биологија на виновата лоза	Мајкл Г. Мулинс	978-608229138-3	Арсламина	5 на албански јазик	366,00
9.	Концепти во технологија на вино	Јер Маргалит	978-608229101-7	Арсламина	5 на македонски јазик	1.020,00
10.	Секоја фарма фабрика	Дебора Фиццералд	978-608229178-9	Арсламина	5 на албански јазик	302,00
11.	Анализа на глобалната економска политика	Ендру Волтер	978-608229002-7	Арсламина	5 на албански јазик	361,00
12.	Обработка на земјата	Пит Даниел	978-608229009-6 978-608229115-4	Арсламина	5 на албански јазик 5 на македонски јазик	396,00
13.	Прецизен маркетинг	Џеф Забин	978-608229187-1	Арсламина	5 на албански јазик	466,00
14.	Аткинсова физичка хемија	Аткинс, Трамп	978-608210067-8	Табернакул	4 на македонски јазик	1.380,00
15.	Прирачник за злоупотреба на дрога и алкохол	Гал Вингер	978-608453580-5	Арсламина	5 на македонски јазик	395,00
16.	Однесување на потрошувачите	Џ.Пол Питер	978-608457724-9	Три	4 на македонски јазик	800,00
17.	Современа политичка филозофија	Вил Кимлика	978-608456322-8	Академски печат	4 на македонски јазик	580,00
18.	Ресурси на земјата	Џејмс Крикет	978-608457737-9	Три	4 на македонски јазик	1.400,00
19.	Малолетничка деликвенција	Михаил Валтер	978-608229049-2	Арсламина	1 на албански јазик	652,00
20.	Предности во термалната и нетермалната заштита на храната	Горав Тевари	978-608229174-1	Арсламина	5 на албански јазик	664,00
21.	Архитектура на модерна Италија Том 1	Тери Кирк	978-608229153-6 978-608229107-9	Арсламина	5 на албански јазик 5 на македонски јазик	316,00
22.	Архитектура на модерна Италија Том 2	Тери Кирк	978-608229162-8	Арсламина	5 на албански јазик	390,00
23.	Управување со јавниот сектор	Норман Флин	978-608229190-1	Арсламина	5 на албански јазик	409,00
24.	Болести кај дивите животни	Гери А.Вобсер	978-608229008-9 978-608229102-4	Арсламина	5 на албански јазик 5 на македонски јазик	579,00
25.	Динамика на пазарот	Џозеф МекКоли	978-608229175-8	Арсламина	5 на албански јазик	682,00

26.	Стратегија на монетарна политика	Фредерик С. Мишкин	978-608229069-0 978-608229450-6	Арсламина	5 на македонски јазик 5 на албански јазик	733,00
27.	Бубрежна патофизиологија	Хелмут Рекике	978-608229172-7	Арсламина	5 на албански јазик	820,00
28.	Европа и правото	Стиг Столмхолм	978-608229113-0	Арсламина	5 на албански јазик	353,00
29.	Земјена архитектура	Роналд Раел	978-608229163-5	Арсламина	5 на албански јазик	709,00
30.	Ветеринарна анатомија на домашните цицачи	Кониг, Либих	978-608229904-4	Арсламина	5 на македонски јазик	2.829,00
31.	Микробиологија на храна	Мајкл П. Дојл	978-608229911-2	Арсламина	5 на македонски јазик	1.096,00
32.	Фармакогенетика	Вендел В. Вебер	978-608466710-0 978-608466711-7	Еуропартнер груп	5 на албански јазик	1.089,00
33.	Регенерација на ткива и органи кај возрасни	Јоанис В. Јанас	978-608229006-5	Арсламина	5 на албански јазик	1.096,00
34.	Економија на микрофинансирање	Беатрес Армендариз	978-608229035-5	Арсламина	5 на македонски јазик	476,00
35.	Методи кои се употребуваат во контролирани студии на случај	Хароутун К. Арменијан	978-608229141-3	Арсламина	5 на албански јазик	473,00
36.	Знаење, информации и очекувања во модерната макроекономија	Филип Агион	978-608229084-3	Арсламина	3 на македонски јазик	705,00
37.	Прирачник за филозофија на образованието	Харви Сингел	978-998983883-5 978-99898388-6	Европа 92	5 на македонски јазик 5 на албански јазик	1.073,00
38.	Образованието и граѓанството во либерално демократските општества	Кевин Мек Дона	978-998983857-6 978-99898385-9	Европа 92	5 на македонски јазик 5 на албански јазик	795,00
39.	Дигитално процесирање на сигнали	Џон Г. Проакис	978-608222077-2 978-608222068-0	Дата Понс	5 на македонски јазик 5 на албански јазик	1.883,00
40.	Статистика и механика на материјалите	Р. Ч. Хибелер	978-608222074-1 978-608222064-2	Дата Понс	5 на македонски јазик 5 на албански јазик	1.519,00
41.	Физикална медицина и рехабилитација Том 1	Џоел А. Делиса	978-608210192-7	Табернакул	5 на албански јазик	7.606,00
42.	Пет минутна итна медицинска консултација	Розен и Баркин	978-608210187-3 978-608210178-1	Табернакул	5 на македонски јазик 5 на албански јазик	4.170,00
43.	Ортопедски прикази	Адам Гринспен	978-608210168-2	Табернакул	5 на македонски јазик	4.458,00
44.	Физикална медицина и рехабилитација Том 2	Џоел А. Делиса	978-608210193-4	Табернакул	5 на албански јазик	7.606,00
45.	Биохемиско инженерство	Харви В. Блени	978-608247428-1	Арсламина	5 на македонски јазик	528,00
46.	Клиничка гинеколошка онкологија	Ди Саиа	978-608210189-7	Табернакул	5 на албански јазик	1.706,00
47.	Гинекологија на Берек и Новак	Берек	978-608210190-3 978-608210191-0	Табернакул	5 на македонски јазик 5 на албански јазик	4.017,00
48.	Атлас за ургентна радиологија	Џонсон Кохен	978-608210077-6 978-608210076-0	Табернакул	5 на македонски јазик 5 на албански јазик	13.237,00
49.	Вовед во топологија	Берт Менделсон	978-608231029-9	Академски печат	5 на албански јазик	380,00
50.	Регионално планирање	Мелвил К. Брауни	978-608231030-5	Академски печат	5 на албански јазик	530,00
51.	Клиничка анестезиологија	Г. Едвард Морган	978-608230060-3	Магор	5 на албански јазик	2.890,00
52.	Атлас за педијатриска физикална дијагноза	Басил Ј. Зители	978-6508210165-1	Табернакул	5 на албански јазик	3.014,00
53.	Социјална политика	Џон Балдок	978-608229612-8	Арсламина	5 на македонски јазик	1.847,00
54.	Модерни јавни финансии	Џон М. Квитлеј	978-608229016-4	Арсламина	5 на македонски јазик	423,00
55.	Принципи на образованието за бизнис маркетинг	Џ. Дејвид Михтентал	978-608453575-1	Арсламина	5 на македонски јазик	427,00
56.	Логиката на колективната акција	Манкур Олсон	978-608453572-0	Арсламина	5 на македонски јазик	256,00
57.	Бјетсов прирачник за клинички преглед и земање историја	Лин С. Бекли	978-608231091-6	Академски печат	5 на македонски јазик	3.840,00
58.	Стресот и благосостојбата на животните	Д. М. Брум	978-608453576-8	Арсламина	5 на македонски јазик	336,00
59.	Хемија	Ченг	978-608231105-0	Академски печат	1 на македонски јазик	4.178,00
60.	Дигитални интегрирани кола	Јан М. Рабеј	978-608222033-8	Дата Понс	5 на македонски јазик	1.316,00
61.	Американски прирачник за клиничка медицина	Џон А. Раин	978-608229573-2	Арсламина	5 на албански јазик	1.934,00
62.	Епидемиологија на јавното здравје	Роберт Х. Фрис	978-608231064-0	Табернакул	5 на албански јазик	2.056,00

63.	Методи во психолошкото истражување	Анабел Нес Еванс	978-998983845-3 978-998983865-1	Европа 92	5 на македонски јазик 5 на албански јазик	776,00
64.	Значењето на бракот	Роберт П.Дорц	978-608229574-9	Арсламина	5 на македонски јазик	473,00
65.	Атлас на метаболични заболувања	Вилијам Л. Нихан	978-608229603-6	Арсламина	5 на македонски јазик	2.629,00
66.	Математичка статика и анализа на податоци	Џон А.Рајс	978-608229611-1	Арсламина	5 на македонски јазик	1.042,00
67.	Достигнувања во минерологијата при висок притисок	Ејн Отани	978-608229605-0	Арсламина	5 на македонски јазик	947,00
68.	Теории на војната и мирот	Мајкл И. Браун	978-608229610-4	Арсламина	5 на македонски јазик	883,00
69.	Ехокардиографија	Пол Линсон	978-608229604-3	Арсламина	5 на македонски јазик	1.072,00
70.	Поедноставен дизајн за наводнување	Пит Мелби	978-608229609-8	Арсламина	5 на македонски јазик	546,00
71.	Анализа за планирање маркетинг	Доналд Р. Леман	978-608229420-9	Арсламина	5 на албански јазик	422,00
72.	Концепти во хемија на виното	Јер Маргалит	978-608229264-9	Арсламина	5 на македонски јазик	523,00
73.	Наука за почвата (педагогија и менаџмент)	Едвард Ц.Пластер	978-608229046-1 978-608229559-6	Арсламина	5 на македонски јазик 5 на албански јазик	1.507,00
74.	Микроелектроника	Џери Витекер	978-608222025-3 978-608222023-9	Дата Понс	5 на македонски јазик 5 на албански јазик	870,00
75.	Од енергетика до екосистеми	Нил Руни	978-608222024-6	Дата Понс	5 на македонски јазик	540,00
76.	Структура на маатријалите	Самуел М.Ален	978-608222017-8 978-608222020-8	Дата Понс	5 на македонски јазик 5 на албански јазик	838,00
77.	Атомско моделирање на процесот на пропуштање на материјалите	Ц.Бухлер	978-608222014-7 978-608222022-2	Дата Понс	5 на македонски јазик 5 на албански јазик	923,00
78.	Анализа и контрола на работите	Харукико Асаде	978-608222015-4	Дата Понс	5 на албански јазик	930,00
79.	Вовед во НУРБС	Дејвид Ф.Роџерс	978-608222016-1	Дата Понс	5 на албански јазик	892,00
80.	Куби имунологија	Томас Ј.Киндт	978-60821058-8	Табернакул	5 на албански јазик	2.329,00
81.	Зависност, од биологија до политика за дрога	Аврам Голдстејн	978-608229180-2	Арсламина	5 на албански јазик	617,00
82.	Принципи на неврологијата	Алан Х.Ропер	978-60822325-7	Магор	5 на албански јазик	3.000,00
83.	Пулмонарна папифизиологија	Џон Б.Вест	978-608229166-1	Арсламина	5 на албански јазик	580,00
84.	Логиката на колективната акција	Манкур Олсон	978-608229143-7	Арсламина	5 на албански јазик	256,00
85.	Маркетинг за немаркетинг менаџмент	Нортон Пели	978-608229014-0	Арсламина	5 на албански јазик	356,00
86.	Пиењето како проблем	Ник Недер	978-608229169-7	Арсламина	5 на албански јазик	405,00
87.	Градење со земја	Гернот Минке	978-608229164-2	Арсламина	5 на албански јазик	564,00
88.	Земјена архитектура	Вилијам Морган	978-608229163-5	Арсламина	5 на албански јазик	674,00
89.	Променливоста на надворешната политика	Кристофер Хил	978-998998304-7	11 Октомври	5 на македонски јазик	492,00
90.	Кривично право посебен дел 2	Веселс	978-998900929-7	Просветно дело	5 на македонски јазик	12,00
91.	Вовед во алгоритми	Томас Х.Корман	978-998955266-5	Магор	5 на албански јазик	1.320,00
92.	Вовед во политика	Филип Бенетон	978-608229145-1	Арсламина	5 на албански јазик	589,00
93.	Основи на робусното управување	Џон Ц.Дојл	978-608222021-5	Дата Понс	5 на албански јазик	771,00
94.	Епидемиологија на животната средина	Реј М.Мерил	978-608229116-1 978-608229000-3	Арсламина	5 на македонски јазик 5 на албански јазик	764,00
95.	Атлас во боја за клиничка анатомија на куче и маче	Ц.С.Бојд	978-608229203-8	Арсламина	5 на албански јазик	1.207,00
96.	Водич за дисекција на кучето	Еванс	978-608229323-3 978-608229108-2	Арсламина	5 на македонски јазик 5 на албански јазик	814,00
97.	Стратегиски менаџмент во туризмот	Луиз Мутњо	978-608229340-0	Арсламина	1 на македонски јазик	564,00
98.	Принципи на геотехничко инженерство	Браја М.Дас	978-608229070-6	Арсламина	5 на македонски јазик	1.015,00
99.	Радиолошка онкологија	Едвард Ц.Халперин	978-608210196-5	Табернакул	5 на албански јазик	2.421,00
100.	На крајот на војната	Роланд Парис	978-608229344-8	Арсламина	5 на албански јазик	461,00
101.	Од енергетика до екосистеми	Неил Рони	978-608222012-3	Дата Понс	5 на албански јазик	540,00
102.	30 проблеми од областа на	Дитер Резмер	978-608229331-8	Арсламина	5 на албански јазик	233,00

	правото за кривичната постапка					
103	Зависност, од биологија до политика за дрога	Аврам Голдстајн	978-608453592-8	Арслагина	5 на македонски јазик	617,00
104	Уметноста и науката за виното	Џејмс халидеј	978-608229045-4	Арслагина	5 на македонски јазик	806,00
105	Анатомија на човекот на пресеци	Харолд Елис	978-608229013-3 978-608229205-2	Арслагина	5 на македонски јазик 5 на албански јазик	1.212,00
106	Борба против невработеноста	Ричард Лејард	978-608229047-8	Арслагина	4 на македонски јазик	337,00
107	Математика за банкарство и финансии	Денис Кокс	978-608229028-7	Арслагина	3 на македонски јазик	417,00
108	Меѓународна здравствена пракса	Даниел Перлман	978-608229195-6	Арслагина	5 на албански јазик	541,00
109	Стресот и благосостојбата на животните	Д.М.Брум	978-608229197-0	Арслагина	5 на албански јазик	336,00
110	Реставративна стоматологија	А.Демјен Валмисли	978-608229227-4	Арслагина	3 на албански јазик	1.108,00
111	Генетика на синдромите на дебелина	Филип Л.Билс	978-608453586-7 978-608229152-9	Арслагина	5 на македонски јазик 5 на албански јазик	579,00
112	Моделирање и управување на роботите	Мари В.Спонг	978-608222058-1	Дата Понс	5 на албански јазик	930,00
113	Меѓународни центри за архитектура	Хана Форд	978-608229034-8	Арслагина	5 на албански јазик	512,00
114	Инфективни болести	Кохен Повдерли	978-608210227-6	Табернакул	5 на албански јазик	13.237,00
115	Казнено процесно право	Фридрих Кристијан Шредер	978-608229155-0	Арслагина	5 на македонски јазик	397,00
116	Ерата на маркетингот	Калмасн Арлбаум	978-608229176-5	Арслагина	5 на македонски јазик	467,00
117	Пулмонарна патофизиологија	Џон Б.Вест	978-608229127-7	Арслагина	5 на македонски јазик	580,00
118	Маркетинг на млеко	Група автори	978-608229104-8	Арслагина	5 на албански јазик	224,00
119	Интерна медицина Харисон	Харисон	978-608210247-4	Табернакул	5 на албански јазик	12.881,00
120	Биохемиско инженерство	Шигео Катох	978-608229390-5	Арслагина	5 на албански јазик	528,00
121	Археоминерологија	Рап	978-608229280-9	Арслагина	5 на македонски јазик	529,00
122	Микробна контаминација на храна	Вилсон	978-608229207-6	Арслагина	5 на македонски јазик	986,00
123	Органска машина	Ричард Вајт	978-608229051-5 978-608229200-7	Арслагина	4 на македонски јазик 5 на албански јазик	219,00
124	Маркетинг движење	Филип Котлер	978-608229161-1	Арслагина	5 на македонски јазик	299,00
125	Прирачник за Американска технологија	Карол Персил	978-608229018-8	Арслагина	5 на македонски јазик	1.516,00
126	Објектите и животната средина	Бредшо	978-608229251-9	Арслагина	3 на македонски јазик	1.160,00
127	Историја на француското приватно право од 1804	Џон Луис Хелперин	978-608229160-4	Арслагина	5 на албански јазик	513,00
128	Применет менаџмент на фарма	Џонатан Тарнер	978-608457763-8	Три	5 на македонски јазик	640,00
129	Штетници, болести и предатори на медоносните пчели	Роџер А.Морс	978-608229301-1	Арслагина	5 на албански јазик	849,00
130	Преработка на месо	Џосеф Керн	978-608229312-7	Арслагина	5 на албански јазик	579,00
131	Хемија и биологија за преработка на вино	Јан Хорнси	978-608229328-8	Арслагина	5 на албански јазик	530,00
132	Животински нуспроизвод обработка и користење	Х.В.Окерман	978-608229257-1	Арслагина	1 на македонски јазик	772,00
133	Политичка филозофија	Роџер Скратон	978-998900948-8	Просветно дело	5 на македонски јазик	10,00
134	Автопоеза и когниција	Сер Стефорд Биар	978-608229217-5	Арслагина	5 на македонски јазик	424,00
135	Физиологија	Линда С.Костанцо	978-608229214-4	Арслагина	5 на македонски јазик	1.272,00
136	Бахтин и визуелната уметност	Дебора Ц.Хејнс	978-99898300-5	Европа 92	5 на албански јазик	530,00
137	Генетски претиспозиции за заразни заболувања	Ричард А.Кезлоу	978-608229221-2	Арслагина	2 на македонски јазик	1.193,00
138	Дипломатија	Маргарет Тачер	978-998900954-9	Просветно дело	5 на македонски јазик	18,00
139	Подобрување на благосостојбата на животните	Темпл Грандин	978-608229142-0	Арслагина	5 на македонски јазик	767,00
140	Вовед во маркетинг менаџмент	Филип Котлер, Келер	978-608229514-5	Арслагина	5 на албански јазик	579,00
141	Теорија на правото	Ритерс Фишер	978-608229308-0	Арслагина	5 на македонски јазик	818,00

142	Менаџирање на ризиците и финансиските институции	Џон К.Хул	978-608229080-5	Арсламина	3 на македонски јазик	1.070,00
143	Роботски системи за гледање	Брет Форд Клаус	978-608229447-6	Арсламина	5 на албански јазик	792,00
144	Административно право	Жан Валин	978-608229285-4	Арсламина	5 на македонски јазик	1.051,00
145	Здравствени информации	Мерват Абделхак	978-608223031-3	Магор	5 на албански јазик	1.800,00
146	Нови насоки, читање, пишување и критичко мислење	Питер С.Гарднер	978-998983822-4	Европа 92	5 на македонски јазик	159,00
147	Сместување и благосостојба на фармски животни	С.Х.Бакстер	978-608229032-4	Арсламина	5 на македонски јазик	537,00
148	Бесконечна граница	Џон Ф.Ричардс	978-608229303-5	Арсламина	5 на албански јазик	828,00
149	Роберт Смитсон и Американскиот пејзаж	Рон Газанин	978-998983826-2	Европа 92	5 на албански јазик	507,00
150	Иновацијата и претприемништвото	Петер Ф.Дракер	978-998900969-3	Просветно дело	5 на македонски јазик	9,00
151	Вовед во топологија	Берт Менделсон	978-608231000-8	Академски печат	5 на македонски јазик	380,00
152	Процена на градби	Џ.Стенли Рабун	978-608229156-7	Арсламина	5 на македонски јазик	605,00
153	Уметноста и науката за виното	Џејмс Халидеј	978-608229045-4	Арсламина	5 на македонски јазик	806,00
154	Философија на религијата	Вилијам Ј.Роу	978-608229225-0	Арсламина	5 на македонски јазик	371,00
155	Почва и анализа на животната средина	Кит А.Смит	978-608229289-2	Арсламина	5 на македонски јазик	1.059,00
156	Клиничка неврологија	Роџер П.Симон	978-608229208-3	Арсламина	4 на албански јазик	949,00
157	Хемија на јагленхидратите за научниците за храна	Џејмс Бимилер	978-608229199-4 978-608229040-9	Арсламина	5 на македонски јазик 2 на албански јазик	537,00
158	Постигнување способна влада	Мерили С.Гриндл	978-608229192-5	Арсламина	5 на македонски јазик	635,00
159	Граничен трошок на јавните фондови	Бев Далби	978-608453587-4	Арсламина	5 на македонски јазик	726,00
160	Сместување на добитокот	К.В.Вејтс	978-608229007-2	Арсламина	5 на македонски јазик	539,00
161	Меѓународно приватно право Том 1	Доминик Буро	978-608229031-7 978-608229313-4	Арсламина	5 на македонски јазик 5 на албански јазик	901,00
162	Глобализација и бизнис	Џон Д.Даниелс	978-608229327-1	Арсламина	5 на албански јазик	767,00
163	Современа политичка и општествена историја	Ги Антонети	978-608229041-6	Арсламина	5 на македонски јазик	897,00
164	Економетрија на финансиските пазари	Џон Кемпбел	978-608229242-7	Арсламина	5 на македонски јазик	1.043,00
165	Предности во термалната и нетермалната заштита на храна	Горав Тевари	978-608229135-2	Арсламина	5 на македонски јазик	664,00
166	Материјали за градежни инженери и инфраструктура	Михаил С.Малмук	978-608229306-6	Арсламина	5 на македонски јазик	1.502,00
167	Револт кон модернизмот	Лео Штраус	978-9989900955-6	Просветно дело	5 на македонски јазик	13,00
168	Структурна анализа на историските градби	Дејвид Ц.Фискети	978-608229073-7	Арсламина	5 на албански јазик	615,00
169	Маркетинг движење	Филип Котлер	978-608229025-6	Арсламина	5 на албански јазик	299,00
170	Применета биологија на мускули и месо	Мин Ду	978-608229087-4	Арсламина	5 на албански јазик	926,00
171	Пат кон ројство	Хајек	978-998900957-0	Просветно дело	5 на македонски јазик	11,00
172	Ангажирање на непрофитни организации	Стивен Ратгеб	978-608229109-3	Арсламина	5 на македонски јазик	370,00
173	Глобализација и бизнис	Џон Д.Даниелс	978-608229228-0	Арсламина	5 на македонски јазик	767,00
174	Принципи на меѓународното право	Шон Д.Марфи	978-608229330-1	Арсламина	2 на албански јазик	794,00
175	Паметни материјали	Аксел Ритер	978-608229095-9	Арсламина	4 на албански јазик	875,00
176	Животински инстинкти	Џорџ А.Акерлоф	978-608229130-7	Арсламина	5 на албански јазик	339,00
177	Математички методи во физичките науки	Мери Ј.Боас	978-608231038-1	Академски печат	2 на албански јазик	920,00
178	Границите на меѓународното право	Џек Ј.Голдсмит	978-608229123-9	Арсламина	5 на албански јазик	435,00
179	Меѓународен маркетинг	Роџер Бенет	978-608229168-0	Арсламина	5 на албански јазик	499,00
180	Маслиново масло	Димитриос Боску	978-608229296-0	Арсламина	5 на албански јазик	543,00
181	Вкусот на храната	Хиротоши Тамура	978-608229139-0	Арсламина	5 на албански јазик	518,00
182	Економија на несовршен свет	Ричард Арнолд	978-608229339-4	Арсламина	5 на албански јазик	874,00
183	Вовед во агрономија	Крег С.Шифер	978-608229314-1	Арсламина	5 на албански јазик	1.121,00
184	Вовед во јавна	Џеј М.Шафриц	978-608456317-4	Академски	5 на македонски јазик	619,00

	администрација			печат		
185	3Д Текстилни зајакнувачи во композитни материјали	Антонио Миравете	978-608229058-4	Арсламина	5 на македонски јазик	454,00
186	Земјоделска економија	Х.Еван Драмонт	978-608457772-0	Три	5 на македонски јазик	860,00
187	Клиничка хематологија на Винтроб Том 1	Џон П.Грир	978-608210273-3 978-608210269-6	Табернакул	5 на македонски јазик 5 на албански јазик	19.702,00
188	Клиничка анестезиологија	Г.Едвард Морган	978-608231138-9	Магор	5 на албански јазик	2.890,00
189	Енциклопедија на климатските промени	Џон Е.Оливер	978-6089989007-9	Просветно дело	5 на албански јазик	181,00
190	Принципи на фармакологија	Дејвид Н.Голан	978-608229752-1	Арсламина	5 на албански јазик	2.257,00
191	Наводнување на земјоделските култури	Р.Џ.Ласчано	978-608456376-1	Академски печат	5 на македонски јазик	1.037,00
192	Биологија на винова лоза	Мајкл Е.Мулиас	978-608229137-6	Арсламина	5 на македонски јазик	366,00
193	Вовед во статистичка механика	Роџер Боули	978-608231101-2	Академски печат	5 на албански јазик	42,00
194	Меѓународен бизнис	Даниелс	978-013602965-6	Pearson	5 на албански јазик	1.430,00
195	Вовед во астрономија	Ханн Картунен	978-998900873-3	Просветно дело	5 на албански јазик	85,00
196	Динамичко програмирање и оптимално управување Том 2	Димитри П.Берковац	978-608222063-5	Дата Понс	5 на албански јазик	1.917,00
197	Физикална медицина и рехабилитација	Рендал Ј.Брадон	978-608210198-7	Табернакул	5 на албански јазик	8.602,00
198	Ултрасонографија во акушерството и гинекологијата	Кален	978-608210214-6	Табернакул	1 на албански јазик	3.299,00
199	Вовед во нелинеарни парцијални диференцијални равенки	Џ.Дејвид Логан	978-608229571-8 978-608229582-4	Арсламина	5 на македонски јазик 2 на албански јазик	878,00
200	Климатологија	Хидор	978-608229560-2	Арсламина	5 на македонски јазик	918,00
201	Квалитетно дијагностицирање на човечкото движење	Двејн В.Надсон	978-608229568-8	Арсламина	5 на македонски јазик	636,00
202	Прирачник за роботика и автоматизација	Томас Р.Курфер	978-608222054-3 978-608222050-5	Дата Понс	5 на македонски јазик 3 на албански јазик	1.140,00
203	Вовед во космологија	Барбара Рајдер	978-608229584-8	Арсламина	5 на македонски јазик	1.091,00
204	Биохемиска основа на спортската активност	Рон Мојан	978-608229551-0	Арсламина	5 на македонски јазик	590,00
205	Проучување на филозофијата на религијата	Дејвид Стјуард	978-608229572-5	Арсламина	5 на македонски јазик	1.040,00
206	Динамичко програмирање и оптимално управување Том 1	Димитри П.Берцекас	978-608222046-8	Дата Понс	5 на македонски јазик	1.917,00
207	Големите одлуки на Европскиот суд за човекови права	Фредерик Сидр	978-608229563-3	Арсламина	5 на македонски јазик	934,00
208	Наука за виното	Роналд С.Џексон	978-608229602-9	Арсламина	5 на македонски јазик	1.806,00
209	Политичка економија на реформите во електроенергетскиот сектор	Дејвид Џ.Виктор	978-998978968-7	Дата Понс	5 на македонски јазик	575,00
210	Земни дејства на минералите, микроорганизмите и органската материја во почвата	К.Хвенг	978-608229576-3	Арсламина	5 на македонски јазик	680,00
211	Дискусија како метод во наставата	Стивен Д.Брукфилд	978-608229562-6	Арсламина	5 на македонски јазик	572,00
212	Принципи на паралелно програмирање	Келвин Лин	978-608229575-6	Арсламина	5 на македонски јазик	691,00
213	Епидемиологија, биостатистика и превентивна медицина	Џејмс Ф.Џекел	978-6082100086-7 978-608210087-5	Табернакул	5 на македонски јазик 2 на албански јазик	1.349,00
214	Меѓународните односи и Европската унија	Кристофер Хил	978-608229583-1	Арсламина	5 на македонски јазик	1.120,00
215	Медицинска микробиологија	Дејвид Гринвуд	978-608456378-5	Академски печат	5 на македонски јазик	2.070,00
216	Канцер	Винсент Т.ДеВита	978-608210203-0	Табернакул	5 на албански јазик	18.940,00
217	Меритова неврологија	Левис П.Роуланд	978-608210157-6	Табернакул	5 на албански јазик	8.145,00
218	Меѓународен бизнис	Чарлс В.Џ.Хил	978-608223012-2	Магор	5 на македонски јазик	1.800,00

219	Управување со човечки ресурси	Боландер	978-032459331-0	Pearson	5 на албански јазик	1.050,00
220	Хеометрија	Матијас Ото	978-608231016-9	Академски печат	5 на македонски јазик	730,00
221	Оперативен менаџмент	Ричард Б.Чејс	978-070298390-6	Mc Graw Hill	5 на албански јазик	1.780,00
222	Хемија и биохемија на виното	М.Викторија Морено	978-608229558-9	Арсламина	5 на македонски јазик	1.176,00
223	Нееднаквост и индустриски промени	Џејмс К.Галдбрајт	978-998978971-7	Дата Понс	5 на албански јазик	520,00
224	Менаџирање со минералните ресурси и со природната околина	У. Асватанарајана	978-998978975-5	Дата Понс	5 на македонски јазик	608,00
225	Да се размислува во Јава	Брус Екел	978-998900863-4	Просветно дело	5 на албански јазик	173,00
226	Политичка економија на реформите во електроенергетскиот сектор	Дејвид Џ.Виктор	978-998978968-7	Дата Понс	5 на македонски јазик	574,00
227	Модерна физика	Стефан Т.Торнтон	978-6082100113-2	Табернакул	5 на албански јазик	1.180,00
228	Софтверски инженеринг	Самервил	978-998900703-3	Просветно дело	5 на албански јазик	131,00
229	Оперативен менаџмент	Ричард Б.Чејс	978-0070298390-6	Mc Graw Hill	5 на албански јазик	1.780,00
230	Оксфордски учебник за инженерство и технологија во класичниот свет	Олсон Џон Питер	978-998978997-7 978-608222001-7	Дата Понс	5 на македонски јазик 5 на албански јазик	1.478,00
231	Клиничка дерматологија	Томас П.Хабиџ	978-608210161-3 978-608210162-0	Табернакул	5 на македонски јазик 5 на албански јазик	5.158,00
232	Атлас за педијатриска физикална дијагноза	Басел Ј.Зители	978-608210165-1	Табернакул	5 на албански јазик	3.014,00
233	Основи на менаџментот	Рики В. Грифин	978-070298390-6 978-070298390-5	Mc Graw Hill	5 на македонски јазик 5 на албански јазик	720,00
234	Базични принципи на фармакологијата	Дејвид Е.Голан	978-608229424-7	Арсламина	5 на македонски јазик	2.257,00
235	Уметност на електрониката	Пол Хоровиц	978-608222090-1	Дата Понс	1 на албански јазик	2.110,00
236	Анализа на општествените мрежи	Стенли Васерман	978-6084563339-6	Академски печат	5 на македонски јазик	930,00
237	Хемија	Катерина Денистон	978-608210147-7	Табернакул	5 на албански јазик	2.071,00
238	Маркетинг и менаџмент	Филип Котлер	978-608222003-1	Дата Понс	5 на албански јазик	1.733,00
239	Бејтсов прирачник за клинички прегледи и земање историја	Лин С.Бекли	978-608231092-3	Табернакул	5 на албански јазик	3.840,00
240	Хемија на елементите	Н.Н.Гринвуд	978-998900942-6	Просветно дело	5 на албански јазик	230,00
241	Физиологија на животни	Пет Вилмер	978-998900910-5	Просветно дело	5 на албански јазик	158,00
242	Инфективни болести	Џонатан Коен	978-608210226-6	Табернакул	5 на македонски јазик	13.237,00
243	Основните принципи во екологијата	Дејвид М.Вилкинсон	978-998918792-6	Три	5 на македонски јазик	340,00
244	Одиде на локално	Мерили С.Гриндл	978-998918355-4	Магор	5 на македонски јазик	500,00
245	Неодржлив транспорт	Дејвид Банистер	978-6084563331-0	Академски печат	5 на македонски јазик	477,00
246	За конкуренцијата	Михаил Е. Портер	978-998978984-7	Дата Понс	5 на албански јазик	727,00
247	Руднички отпад	Бернд Г.Лотермозер	978-608457734-8	Три	5 на албански јазик	830,00
248	Превенција од загадување	Р.рајан Дупон	978-608456398-3	Академски печат	5 на албански јазик	1.275,00
249	Вовед во оториноларингологија	Рудолф Пробст	978-608456391-4	Табернакул	5 на албански јазик	1.765,00
250	Микробиолошка биотехнологија	Александер Н.Г.лазер	978-998900833-7	Просветно дело	5 на албански јазик	119,00
251	Интерпретација на дијагностичките тестови	Жак Валаш	978-608231073-2	Табернакул	5 на албански јазик	4.733,00
252	Вовед во патологија на Робинс	Кумар, Абас	978-608210130-9	Табернакул	5 на албански јазик	3.884,00
253	Проценка на ризикот во енергетскиот систем	Венјуан Ли	978-998978967-0	Дата Понс	5 на албански јазик	664,00
254	Рурален развој на САД	Вилијам А.Галстон	978-998918356-0	Магор	4 на македонски јазик	520,00
255	Сржта на веб програмирањето	Марти Хол	978-608453560-7	Арсламина	5 на македонски јазик	1.151,00
256	Постојаниот раст на патниот транспорт	Тео Барнер	978-998928741-1	Арсламина	5 на македонски јазик	280,00
257	Меѓународно право	Малколм Н.Шо	978-998900686-9	Просветно	2 на македонски јазик	102,00

				дело		
258	Општествени истражувачки методи	В.Лоренс Њуман	978-998900864-1	Просветно дело	5 на албански јазик	91,00
259	Аналитичка хемија	Ског, Вест	978-998900713-2 978-998900911-2	Просветно дело	1 на македонски јазик 5 на албански јазик	187,00
260	Фицпатриков атлас во боја и краток преглед на клиничка дерматологија	Клаус Волф	978-608223036-8	Магор	5 на албански јазик	2.890,00
261	Економија за денес	Ирвин Б.Текер	978-032440801-0 978-032440801-0	Томпсон	3 на македонски јазик 5 на албански јазик	1.280,00
262	Клиничка хемија	Мајкл А.Бишоп	978-998900901-3	Просветно дело	5 на албански јазик	150,00
263	Човекот во развој	Кејт Л.Мур	978-608210140-5	Табернакул	4 на албански јазик	1.904,00
264	Нови насоки, читање, пишување и критичко мислење	Питер С.Гарднер	978-998983823-2	Европа 92	5 на албански јазик	159,00
265	Аткинсова физичка хемија	Питер Аткинс	978-998900915-0	Просветно дело	5 на албански јазик	1.380,00
266	Клиничка хематологија на Винтроуб Том 1	Џон П.Грир	978-608210270-2	Табернакул	5 на македонски јазик	19.702,00
267	Еко физиологија на животни	Волтер Ларчер	978-998900872-6	Просветно дело	5 на албански јазик	158,00
268	Органска хемија	Хил, Петручи	978-608210173-1	Табернакул	5 на албански јазик	1.023,00
269	Интензивна нега	Ричард С.Ирвин	978-608210179-0	Табернакул	5 на албански јазик	5.909,00
270	Физика на полупроводници	С.М.Сзе	978-998900734-7	Просветно дело	5 на албански јазик	91,00
271	Физикална медицина и рехабилитација Том 2	Џоел А.Делиса	978-608210193-6	Табернакул	5 на албански јазик	7.606,00
272	Биохемија и патиобиологија	Петер Карлсон	978-998955294-0	Микена	5 на албански јазик	720,00
273	Медицинска биохемија	Александар Ц.Браули	978-608210106-5	Табернакул	4 на албански јазик	1.820,00
274	Менаџмент и маркетинг	Филип Котлер	978-608222003-1	Дата Понс	5 на албански јазик	1.733,00
275	Прирачник за настава по природни науки, методи, вежби и упатства	Норман Хер	978-608231036-7	Академски печат	5 на албански јазик	780,00
276	Микроекономија за технолошки системи	Кристијано Антонели	978-608457736-2	Три	3 на албански јазик	650,00
277	Повеќересурсна инвентаризација со методи на пробни, далечинско детектирање и ГИС	Мајкл Кол	978-608457719-5	Три	2 на македонски јазик	680,00
278	Прирачник за иноватори	Дејвид Озборн	978-608456340-2	Академски печат	1 на македонски јазик	930,00
279	Визуелни методи во општествените истражувања	Маркус Банкс	978-608210044-1	Табернакул	5 на албански јазик	280,00
280	Менаџмент на информациски системи	Кенет К.Лауден	978-608453555-3	Арсламина	5 на македонски јазик	1.611,00
281	Политика на бирократијата	Б.Гај Питерс	978-608456338-9	Академски печат	5 на македонски јазик	
282	Клиничка неврологија Том 1	Алекс М.Дејвисон	978-608210236-3 978-608210239-8	Табернакул	5 на македонски јазик 5 на албански јазик	13.281,00
283	Претприемништво	Роберт А.Барон	978-032427356-8 978-032427356-9	Томпсон	5 на македонски јазик 5 на албански јазик	1.520,00
284	Мултикултурна енигма	Герд Бауман	978-998918765-0	Три	5 на албански јазик	350,00
285	Деловна комуникација	Мери Елен Гафи	978-032431392-5	Томпсон	5 на албански јазик	980,00
286	Привлекување на инвеститори	Филип Котлер	978-608457726-3	Три	5 на албански јазик	680,00
287	Прирачник за загадување на животната средина и менаџирање	Петер Калоу	978-998978952-5	Дата Понс	5 на албански јазик	1.100,00
288	Аткинсова физичка хемија	П.В.Аткинс	978-608210067-0	Табернакул	5 на македонски јазик	1.380,00
289	Атлас на ургентна радиологија	Џонсон	978-608210077-8	Табернакул	5 на македонски јазик	872,00
290	Нано влакна и нано технологија во текстилна индустрија	П.Ј.Броун	978-608229789-7	Арсламина	5 на албански јазик	706,00
291	Течности, електролити и ацидо базна рамнотежа	Мери Ан Хоген	978-608210101-4	Табернакул	5 на албански јазик	999,00
292	Управување со животната	Шон Брејди	978-998984354-9	Коста Абраш	5 на албански јазик	1.800,00

	средина во организацион					
293	Клиничка нефрологија Том 3	Алекс М.Дависон	978-608210241-2	Табернакул	5 на албански јазик	13.281,00
294	Вовед во теорија на автомати, јазици и пресметување	Џон Е.Хопкрофт	978-608229546-6	Арсламина	5 на албански јазик	905,00
295	Сетилно брендирање	Мартин Линдстром	978-608437732-4	Три	5 на албански јазик	670,00
296	Ресурсите на земјата	Џејмс Р.Крег	978-608457761-4	Три	5 на албански јазик	1.400,00
297	Социјална антропологија	Крис Хан	978-998955187-1	Микена	5 на албански јазик	600,00
298	Антропологија на религијата	Фиона Боуви	978-608210053-0	Табернакул	2 на албански јазик	680,00
399	Вовед во антропологија	Мајкл Алан Парк	978-608229973-8	Арсламина	2 на албански јазик	749,00
300	Вовед во медицинска етика и биоетика	Марсиа Лукс	978-608456355-6	Академски печат	5 на албански јазик	1.020,00
301	Принципи на економијата	Манкив	978-032458997-9	South Western	5 на албански јазик	1.500,00
302	Динамика на електрична енергија	Малколм Кеј	978-608457728-7	Три	5 на албански јазик	400,00
303	Управување со цврст отпад и рециклирање	Бауд	978-998984351-8	Коста Абраш	5 на албански јазик	1.600,00
304	Правда и животната средина	Андреу Добсон	978-998986647-0	Арберна дизајн	5 на албански јазик	1.330,00
305	Етнички конфликти	С.А.јанакос	978-998900647-0	Просветно дело	5 на албански јазик	42,00
306	Проучување општа физика	Арнолд Б.Аронс	978-998900817-7	Просветно дело	5 на албански јазик	122,00
307	Физиолошки атлас во боја	Стефан Зилбернагл	978-608210089-1	Табернакул	5 на албански јазик	4.060,00
308	Етнички пејзажи во урбаниот свет	Реј Хачисон	978-998918779-1	Три	5 на албански јазик	550,00
309	Геологија за инженери и научници за животната средина	Алан Е. Кехев	978-998978995-3	Дата Понс	2 на албански јазик	1.200,00
310	Форемзичка патологија	Винсент Џ.Димајо	978-608210090-5 978-608210091-3	Табернакул	5 на македонски јазик 5 на албански јазик	2.427,00
311	Живеење со природата	Франк Фишер	978-608210011-5	Табернакул	5 на албански јазик	755,00
312	Маркетинг во туризмот	Филип Котлер	978-608222005-5	Дата Понс	4 на албански јазик	2.658,00
313	Комуникациски вештини	Сетурман	978-608210081-6	Табернакул	5 на албански јазик	1.123,00
314	Невроанатомија	Дуанс Е.Хакнес	978-608210094-4	Табернакул	5 на албански јазик	2.421,00
315	Малолетничка деликвенција	Михаел Волтер	978-608229049-2	Арсламина	1 на албански јазик	652,00
316	Бизнис и општеството	Ане Л.Лавренс	978-998978988-5	Дата Понс	5 на албански јазик	1.460,00
317	Стратегиски маркетинг	Алан П. Андерсон	978-608229781-1	Арсламина	5 на албански јазик	748,00
318	Глобално владеење и нови војни	Марк Дафилд	978-608229761-3	Арсламина	5 на албански јазик	462,00
319	Технологија на млеко	Питер Валстер	978-608229534-3	Арсламина	5 на албански јазик	1.208,00
320	Вовед во физика на тврдо тело	Карлс Кител	978-608231056-5	Академски печат	5 на албански јазик	1.608,00
321	Основи на лиценцирање интелектуална сопственост	Александар И.Полтрак	978-608229362-2	Арсламина	5 на македонски јазик	680,00
322	Американски прирачник за клиничка хематологија	Дру Прован	978-608229367-7	Арсламина	5 на македонски јазик	2.005,00
323	Основи на клиничка имунологија	Хелен Чапел	978-608210097-2	Табернакул	5 на македонски јазик	1.086,00
324	Атлас на метаболични заболувања	Вилијам Л.Нихан	978-608229603-6	Арсламина	1 на македонски јазик	2.629,00
325	Светска трговска организација	Мицуо Мацушита	978-998900740-8	Просветно дело	1 на македонски јазик	80,00
326	Уметност на програмирањето	Доналд Е.Кнут	978-998955190-1	Микена	1 на албански јазик	760,00
327	Неорганска физичка хемија	С.Ф.А.Кетел	978-608231115-9	Академски печат	5 на албански јазик	1.242,00
328	Оториноларингологија	Мајкл Хавки	978-608210096-4	Табернакул	5 на албански јазик	1.765,00
329	Вовед во мултилатерализмот	Џејмс П.Мулдон	978-608229765-1	Арсламина	5 на албански јазик	529,00
330	Педијатрија	Мануел Нелсон	978-608210287-8	Табернакул	5 на албански јазик	12.315,00
331	Физиолошки атлас во боја	Штефан Зилбернагл	978-608210099-9	Табернакул	5 на македонски јазик	4.060,00
332	Жив фолклор	Марта Симс	978-608456388-4	Академски печат	5 на албански јазик	620,00
333	Компјутерска физика	Стивен Е.Кунин	978-998900659-0	Просветно дело	5 на албански јазик	100,00
334	Вовед во фармакологија на терапевтици	Лоренс Л.Брунтон	978-608210125-1	Табернакул	5 на албански јазик	12.381,00
335	Стратегија за конкурентност	Мајкл Е.Портер	978-998978960-1	Дата Понс	5 на албански јазик	715,00
336	Модерна економија на трудот	Роналд Г.Ехренберг	978-998918398-0	Мароп	4 на македонски јазик	1.500,00

337	Учебник по физичка дијагноза на болести	Марк Шварц	978-608210102-2	Табернакул	5 на албански јазик	2.087,00
338	Лимнологија	Стенли	978-998900688-3	Просветно дело	5 на албански јазик	75,00
339	Оксфордски учебник по медицина Том 1	Дејвид А.Валтер	978-608210204-5	Табернакул	5 на албански јазик	17.154,00
340	Брз пат во корпоративниот раст	Марк Н.Мејер	978-998978980-9	Просветно дело	5 на албански јазик	730,00
341	Создавање на шумарство за XXI век	Кетрин А.Ком	978-608210062-3	Табернакул	5 на македонски јазик	780,00
342	Мозбнев водич за физички преглед	Хенри М.Сејдел	978-608223003-5 978-608223004-7	Табернакул	5 на македонски јазик 5 на албански јазик	1.120,00
343	Прирачник за раководење на земјоделските фарми за органско производство	Ник Лампкин	978-608210027-2	Табернакул	5 на македонски јазик	780,00
344	Фарми за органско производство	Ник Ламкин	978-608210027-2	Табернакул	5 на македонски јазик	530,00
345	Ориентирана анализа и дизајн	Хед Фрст	978-998900662-3	Просветно дело	5 на албански јазик	19,00
346	Линеарна алгебра	Гиринг	978-998900830-6	Просветно дело	2 на албански јазик	35,00
347	Земјоделски системи	Синглин Снап	978-608229509-1	Арсламина	5 на албански јазик	723,00
348	Анализа и структура на р бегниците	Милтон Хилдебрант	978-998955218-5	Микена	5 на албански јазик	1.280,00
349	Економика	Мек Конел	978-608478403-8	Европа 92	3 на албански јазик	2.521,00
350	Основи на економетријата	Дамодар Н.Гудерати	978-998968274-2	Нампрес	5 на македонски јазик	776,00
351	Екографија	Кален	978-608210214-2	Табернакул	5 на албански јазик	382,00
352	Модерна аналитичка хемија	Дејвид Харви	978-998900906-8	Просветно дело	3 на албански јазик	174,00
353	Физика за радиоактивна заштита	Џејмс Е.Мартин	978-998900807-8	Просветно дело	5 на албански јазик	91,00
354	Механика на материјали	Марк Мејерс	978-608222053-6	Дата Понс	5 на албански јазик	1.740,00
355	Примарна медицинска нега	Џон Нобле	978-608210156-1	Табернакул	5 на албански јазик	6.188,00
356	Вовед во инженерство	Сад Моавени	978-608222042-0	Дата Понс	5 на албански јазик	1.230,00
357	Брза интерпретација на ЕКГ	Дале Дубин	978-608210128-6	Табернакул	5 на албански јазик	1.248,00
358	Луѓе, држави и страв	Бери Бузан	978-608456380-8	Академски печат	5 на македонски јазик	24,00
359	Медицинска физиологија	Гајтон Хол	978-608231085-5	Академски печат	5 на албански јазик	1.380,00
360	Превенција од загадување	Р.рајан Дупон	978-608456396-9	Академски печат	5 на македонски јазик	649,00
361	Корпоративна анализа на власта и политиката	Род Хаг	978-608456308-2	Академски печат	5 на македонски јазик	980,00
362	Основи на маркетингот на здравствена заштита	Ерик Н.Берковиц	978-608229037-9	Арсламина	5 на македонски јазик	1.000,00
363	Социјална политика	Џон Балдок	978-608229774-3	Арсламина	3 на албански јазик	1.847,00
364	Политика на изборни системи	Мајкл Галагер	978-608456326-6	Академски печат	5 на македонски јазик	613,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Универзитетот „Мајка Тереза“ Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со ректорот на Универзитетот „Мајка Тереза“ Скопје, со кои се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1215/1
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

564.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА УСОГЛАСЕНИОТ
ТЕКСТ НА ПРЕДЛОГ НА ПРАВИЛНИКОТ СО ТА-
РИФА ЗА КОРИСТЕЊЕ АВТОРСКИ МУЗИЧКИ
ДЕЛА**

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на усогласениот текст на предлог на Правилникот со тарифа за користење авторски музички дела („Службен весник на Република Македонија“ бр.152/17).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1284/1
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

565.

Врз основа на член 2 став 3 и член 10 од Законот за плата и другите надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 121/2007, 161/2008, 92/2009, 42/2010, 97/2010, 162/2010, 11/2012, 145/2012, 170/2013, 139/2014 и 233/2018) Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 4 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
НА КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА
ПЛАТАТА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ КОИ ГИ ИМЕ-
НУВА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Во член 1 од Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2005, 71/2005, 2/2006, 8/2006, 46/2006, 18/2007, 94/2007, 103/2007, 126/2007, 138/2007, 39/2008, 137/2008, 154/2008, 63/2009, 76/2009, 144/2009, 39/2010, 63/2010, 158/2010, 5/2011, 75/2011, 133/2011, 70/2012, 82/2012, 161/2012, 172/2013, 16/2014, 21/2014, 99/2014, 116/2014, 152/2015, 161/2015, 218/2015, 19/2016, 71/2016, 189/2016, 126/2017, 102/2018, 108/2018, 209/2018 и 234/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.73/2019, 139/2019, 147/2019, 262/2019 и 278/2019), во табелата:

1. По алинејата „заменик национален координатор за борба против тероризам-3,0“, се додава нова алинеја која гласи:

- „секретар на Канцеларијата на Советот за координација на безбедносно – разузнавачката заедница- 3,3“.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија, а ќе се применува од 28 јануари 2020 година.

Бр. 20 – 1290/1
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

566.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕ-
ПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ**

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар што се наоѓа на КП бр. 14107, место викано Маршал Тито бб, КО Куманово и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-2, влез 1, кат Пр, намена на посебен дел од зградата ДП, со внатрешна површина од 32 м2 и

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-2, влез 2, кат Пр, намена на посебен дел од зградата ДП, со внатрешна површина од 32 м2, во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8185/1-19
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

567.

Врз основа на член 15 став (21) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА

1. Со оваа одлука се одбива Иницијативата за започнување на постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина металични минерални суровини на локалитетот “Црвено Брдо” општина Кочани, општина Македонска Каменица и општина Крива Паланка, поднесена од Друштвото за трговија и услуги ВАРДАР РЕСОУРСЕС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје бр.24-4985/1 од 15.10.2014 година и дополна бр.24-2369/1 од 24.3.2015 година, бидејќи од Министерството за животна средина и просторно планирање – сектор води е добиено негативно мислење бр.11-4432/4 од 22.6.2015 година, со кое се укажува дека со бараниот простор опфатени се реките Каменица, Црвена, Орлово Бањиште, Станачка, Врањанска и Модра река како и извори на вода со помала штедрост, истотака просторот целосно навлегува во границите на предложеното подрачје за заштита на Осоговски Планини и според студијата изработена за тоа подрачје предметната локација зафаќа дел од зона за строга заштита.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9264/1-19
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

568.

Врз основа на член 28 став 3 од Законот за иновационата дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16, 190/16 и 64/18) Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ ЗА 2018 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот извештај за работа на Фондот за иновации и технолошки развој за 2018 година, бр. 02-514/5, донесен од Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој, на седницата, одржана на 20.1.2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9307/1-19
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

569.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.124/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија, и тоа премер на објект кој се наоѓа на Булевар „Ленинова“ бр.21, на КП бр. 1659, КО Струмица.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9316/1-19
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

570.

Врз основа на член 44 од Законот за безбедност и здравје при работа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/07, 136/11, 23/13, 25/13, 137/13, 164/13, 158/14, 15/15, 129/15, 192/15 и 30/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

1. За членови на Советот за безбедност и здравје при работа се именуваат:

а. Од репрезентативните организации на работодавачи:

- Ќире Ицев од Организација на работодавачи на Македонија,

- Владо Додевски од Организација на работодавачи на Македонија,

- Димитар Наумов од Организација на работодавачи на Македонија и

- Тодор Шендов од Организација на работодавачи на Македонија.

б. Од репрезентативните синдикати:

- Дарко Димовски од Сојуз на синдикати на Македонија,

- Ристо Ајтов од Сојуз на синдикати на Македонија,

- Иван Пешевски од Сојуз на синдикати на Македонија и

- Слободан Трендафилов од Сојуз на синдикати на Македонија.

в. Од Владата на Република Северна Македонија:

- Мирјанка Алексевска, Министерство за труд и социјална политика

- Дарко Дочински, Министерство за труд и социјална политика и

- Тони Војнески, Министерство за труд и социјална политика - Државен инспекторат за труд.

г. Од факултет кој спроведува образовна дејност на полето на безбедност при работа:

- проф. д-р Јасмина Чалоска, Машински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје.

д. Од факултет кој спроведува образовна дејност на полето на медицина на трудот:

- проф. д-р Јованка Карациска Бислимовска, Медицински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје.

ѓ. Од здружение на стручни лица за безбедност при работа:

- Милан Петковски, Македонско здружение за заштита при работа.

е. Од здружение на експерти на медицина на трудот:

- д-р Сашо Столески, Македонско здружение за медицина на трудот.

2. Со денот на влегување во сила на ова решение престанува да важи Решението за именување на членови на Советот за безбедност и здравје при работа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 131/09, 69/12, 36/13, 60/13, 181/14, 55/17, 169/17 и 97/18).

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7799/1-19
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

571.

Врз основа на член 36 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), а во врска со член 11 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15, 209/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА КАПИТАЛНИ ДОТАЦИИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА ВО ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ЗА 2020 ГОДИНА

Член 1

Со оваа програма се утврдуваат намената и описот на активностите на инвестиционите проекти, корисникот на средствата како носителот на активностите, износот на обезбедените финансиски средства и начинот на исплата на средствата обезбедени од Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година, во раздел 18010 – Финансирање на дејностите од областа на културата, во Програма/Потпрограма 84 – Одржување на објектите и опремата во областа на културата, категорија 48 - капитални расходи, ставка 488- капитални дотации до ЕЛС.

Член 2

Со оваа програма се предвидуваат средства за реализација на капитални инвестициони проекти во областа на културата за 2020 година, во вкупен износ од 83.340.509,00 денари.

Член 3

Средствата обезбедени од член 1 од оваа Програма се за реализација на следните капитални инвестициони проекти од областа на културата:

НАМЕНА И ОПИС НА АКТИВНОСТ	КОРИСНИК НА СРЕДСТВА	ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Изградба на дом на култура во Општина Боговиње за завршување на бетонски, армирачки и кровопокривачки работи	Општина Боговиње	30.111.156,00 денари
Техничка документација за ЈУ Универзална сала – Скопје и изведување на градежни работи, реализација на подготвителни работи земјени работи и бетонски армирачки работи	Град Скопје	41.481.023,00 денари
Пренамена и адаптација на деловен простор во уметничка галерија во Струмица	Општина Струмица	5.478.740,00 денари
Санација и адаптација на простор во библиотеката ЈУ „Браќа Миладинови“ Скопје	Град Скопје	2.769.590,00 денари
Техничка документација за театар – Дом на културата – кино сала во Јегуновце	Општина Јегуновце	3.000.000,00 денари
Опременување на Дом на култура Крсте Петков Мисирков во Градско	Општина Градско	500.000,00 денари
ВКУПНО		83.340.509,00 денари

Член 4

За следење на наменското користење на капиталните дотации се грижи Министерството за култура, преку:

- склучување на договори за начинот на користење на финансиските средства со Министерството за култура,
- следење на склучените договори и користењето на капиталната дотација и

- исплаќање на финансиските средства на посебна наменска сметка на Општините корисници на средствата, отворена исклучиво за намената утврдена во член 3 од оваа Програма, исплатени sukcesивно, врз основа на доставена потребна документација (фактури, испратници, заверени времени ситуации за изведени градежни работи од страна на Општините корисници по претходно спроведена постапка за јавна набавка согласно закон).

Министерството за култура во случај на утврдени неправилности и ненаменско користење на средствата од Општините корисници, ќе ја запре исплатата на средствата за капиталните дотации.

Член 5

Општините корисници на средствата од оваа Програма, месечно доставуваат извештаи за реализација и напредокот на активностите и времените ситуации до Министерството за култура.

Министерството за култура доставува извештаи за степенот на реализација на средствата до Владата на Република Северна Македонија, на секои три месеци.

Член 6

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1255/1
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

572.

Врз основа на член 26 став (5) од Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14, 130/14, 152/15, 31/16, 178/16 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 28 декември 2019 година, донесе

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 2020 ГОДИНА

1. Со оваа програма се утврдува распределбата на средствата потребни за финансирање на железничката инфраструктура, кои се обезбедени во Разделот 130.01

Министерство за транспорт и врски, Потпрограма ДА-Инвестиции во железничката инфраструктура, категорија 48 Капитални расходи, на ставката 489-Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации средства во износ од 430.000.000 денари.

2. Средствата од точка 1 на оваа програма ќе се користат за следните намени:

1. Машинско одржување на пруги и свртници 25.000.000 денари

Машинско регулирање на 70 километри колосек и 80 парчиња свртници заради подобрување на геометријските параметри на колосекот и свртниците во однос на стабилноста, смерот, надвишувањето и ширината на колосекот и свртниците со што се подобрува општата состојба на пругите и се обезбедува сигурен и безбеден железнички сообраќај и машинско планирање на толчаник-засторна призма на 121,8 километри колосек, заради оформување на толчаничката призма по ранг и категорија на пруга на пругите на територија на Република Северна Македонија.

2. Одржување на горен строј 97.000.000 денари

Замена на дотраени дрвени и метални елементи на колосекот и свртниците, одржување на горниот строј на пругите на територија на Република Северна Македонија заради подобрување на геометријските параметри на колосекот и свртниците во однос на стабилноста, смерот, надвишувањето и ширината на колосекот и свртниците со што се подобрува вкупната состојба на пругите и се обезбедува сигурен и безбеден железнички сообраќај и тоа:

- Комплетна замена на шини со нови

Комплетна замена на шини со нови ќе се изврши на изабаните шини во кривини заради подобрување на сигурноста на сообраќајот. Комплетна замена на шини со нови ќе се изврши на пругите на територија на Република Северна Македонија во вкупна количина од 211,98 тони.

- Замена на колосечни дрвени прагови со нови

Замената на колосечни дрвени прагови со нови ќе се изврши рачно и машински на пругите на територија на Република Северна Македонија во количина од 8000 парчиња.

- Замена на колосечен прибор со нов

Замена на колосечниот прибор со нов ќе се изврши рачно на пругите на територија на Република Северна Македонија во количина од 40,37 тони.

- Замена на толчаник

Замената на толчаник ќе се изврши на пругите на територија на Република Северна Македонија во количина од 6000 m³.

- Машинска измена на прагови со нови

Машинска измена на прагови со нови ќе се изврши на пругите на територија на Република Северна Македонија во количина од 1800 парчиња.

- Замена на комплет свртница (метал) со нов (без граѓа)

Замената на комплет свртница (метал) со нова без граѓа ќе се изврши на пругите на територија на Република Северна Македонија во количина од 7 парчиња.

- Замена на метални делови на свртница со нови

Замената на металните делови на свртница со нови ќе се изврши на пругите на територија на Република Северна Македонија во количина од 11,4 тони.

- Замена на свртнички дрвени прагови со нови

Замената на свртничките дрвени прагови со нови ќе се изврши на пругите на територија на Република Северна Македонија во количина 180 m³.

- Замена на мостовска граѓа со нова

Замената на мостовска граѓа со нова ќе се изврши на пругите на територија на Република Северна Македонија во количина од 20m³.

- Заварување на шини

Заварувањето на шините ќе се изврши по замена на шини нови и половни и заварување на изолирани лепени состави на пругите на територија на Република Северна Македонија во количина од 250 Алумино термитски (АТ вара).

- Лепење на изолиран состав на лице место

Лепењето на изолирани лепени состави на лице место ќе се изврши на пругите на територија на Република Северна Македонија во количина од 35 парчиња.

- Замена на изолиран состав со нов

Замена на изолирани лепени состави со нови ќе се изврши на пругите на територија на Република Северна Македонија во количина од 35 парчиња.

- Регулирање на колосек на класичен начин на отворена линија

Регулирање на колосек на класичен начин на отворена линија ќе се изврши на пругите на територија на Република Северна Македонија.

- Регулирање на колосек на класичен начин на станични колосеци

Регулирање на колосек на класичен начин на станични колосеци ќе се изврши на пругите на територија на Република Северна Македонија.

- Собирање на стар толчаник

Собирањето на толчаникот ќе се изврши на пругите на територија на Република Северна Македонија.

- Подигање на паднати состави по машинско регулирање

Подигање на паднати состави по машинско регулирање ќе се изврши на пругите на територија на Република Северна Македонија.

- Поправка на ширина на колосек на отворена линија

Поправка на ширина на колосек на отворена линија ќе се изврши на пругите на територија на Република Северна Македонија.

- Поправка на ширина на колосек на станични колосеци

Поправка на ширина на колосек на станични колосеци ќе се изврши на пругите на територија на Република Северна Македонија.

- Поправка на ширина на свртници

Поправка на ширина на свртници ќе се изврши на пругите на територија на Република Северна Македонија.

- Решетање и дополнување на застор на отворена линија на состави и кратки растојанија

Решетање и дополнување на застор на отворена линија на состави и кратки растојанија ќе се изврши на пругите на територија на Република Северна Македонија.

- Решетање и дополнување на застор на станични колосеци

Решетање и дополнување на застор на станични колосеци ќе се изврши на пругите на територија на Република Северна Македонија.

- Регулирање на свртници на класичен начин на главни проодни колосеци

Регулирање на свртници на класичен начин на главни проодни колосеци ќе се изврши на пругите на територија на Република Северна Македонија.

- Регулирање на свртници на класичен начин на останати колосеци

Регулирање на свртници на класичен начин на останати колосеци ќе се изврши на пругите на територија на Република Северна Македонија.

- Поправка на свртници

Поправка на свртници ќе се изврши на пругите на територија на Република Северна Македонија.

- Одржување на железнички постројки –чистење на свртници

Одржување на железнички постројки—чистење на свртници ќе се изврши на територија на Република Северна Македонија.

- Замена на половни прагови на свртница

Замена на половни прагови на свртница ќе се изврши на пругите на територија на Република Северна Македонија.

- Замена на половни свртници

Замена на половни свртници ќе се изврши на пругите на територија на Република Северна Македонија.

- Замена на делови на свртница со половни

Замена на делови на свртница со половни ќе се изврши на свртниците на пругите на територија на Република Северна Македонија.

- Подмачкување, притегање, вијци, тирфони и везици на отворена линија

Подмачкување, притегање, вијци, тирфони и везици на отворена линија ќе се изврши на пругите на територија на Република Северна Македонија.

- Подмачкување, притегање, вијци, тирфони и везици на станични колосеци

Подмачкување, притегање, вијци, тирфони и везици на станични колосеци ќе се изврши на пругите на територија на Република Северна Македонија.

- Замена на прснати шини на отворена линија и главни проодни колосеци

Замена на прснати шини на отворена линија и главни проодни колосеци ќе се изврши на пругите на територија на Република Северна Македонија.

- Замена на прснати шини на станични колосеци

Замена на прснати шини на станични колосеци ќе се изврши на пругите на територија на Република Северна Македонија.

- Замена на шини со половни

Замена на шини со половни ќе се изврши на пругите на територија на Република Северна Македонија.

- Замена на прагови со половни

Замена на прагови со половни ќе се изврши рачно и машински на пругите на територија на Република Северна Македонија.

- Замена на оштетени бетонски прагови

Замена на оштетени бетонски прагови ќе се изврши на пругите на територија на Република Северна Македонија.

- Замена на колосечен прибор со половен

Замена на колосечен прибор со половен ќе се изврши рачно на пругите на територија на Република Северна Македонија.

- Замена на вметки (тополови и гумени) на отворена линија

Замена на вметки (тополови и гумени) на отворена линија ќе се изврши рачно на пругите на територија на Република Северна Македонија.

- Замена на вметки (тополови и гумени) на станични колосеци

Замена на вметки (тополови и гумени) на станични колосеци ќе се изврши рачно на пругите на територија на Република Северна Македонија.

- Рачно чистење на вегетација на отворена линија

Рачното чистење на вегетација на отворена линија ќе се изврши на пругите на територија на Република Северна Македонија.

- Рачно чистење на вегетација на станични колосеци

Рачното чистење на вегетација на станични колосеци ќе се изврши на пругите на територија на Република Северна Македонија.

- Чистење на вегетација со хемиски средства на отворена линија

Чистењето на вегетацијата со хемиски средства на отворена линија ќе се изврши на пругите на територија на Република Северна Македонија.

- Чистење на вегетација со хемиски средства на станични колосеци

Чистењето на вегетацијата со хемиски средства на станични колосеци ќе се изврши на пругите на територија на Република Северна Македонија.

- Преместување на поедини елементи од горен строј на отворена линија и станични колосеци

Преместување на поедини елементи на горен строј на отворена пруга и станични колосеци ќе се изврши на пругите на територија на Република Северна Македонија.

За сите горе наведени позиции од точка 2 одржување на горен строј (отворена линија и станични колосеци) на пругите на територија на Република Северна Македонија. ќе се користи механизација: ТМД, Грајфери машина багер Липкер 902А и двоаменско патношинско возило Мерцедес Спринтер.

3. Одржување на долен строј 42.000.000 денари

Сечење на дрва и вегетација покрај пруга од лева и десна страна, кастрење на гранки од дрва покрај пруга од лева и десна страна, чистење на снег и мраз во тунели, чистење на снег и отпаден материјал на свртници и станични колосеци, тековно одржување на канали, тековно одржување на нанос од канали, чистење на камени косини, усеци, засеци склони на паѓање, чистење на земјени косини, усеци, засеци склони на паѓање, одржување на опрема на линија, одржување на калдрма на патни премини и рампи, одржување на патни премини со дрвени прагови, рачно и машински со машина ровокопач Вениери 10.33, машина грајфер Геисмар КГТВ 4654, машина грајфер Донели ДСФ 1500 и машина багер Липкер 902А кои ќе се вршат на пругите на цела територија на Република Северна Македонија. Со оваа позиција се обезбедува видливост на пругата и светлосната сигнализација како и слободен проток на водата по штитните и одводни канали и пропусти.

4. Одржување на електротехнички постројки 106.000.000 денари

Одржувањето на електротехнички постројки вклучува одржување на сигнално сигурносните постројки, телекомуникациони, енергетски и постројки за електропривода и тоа:

- Станични сигнално сигурносни постројки

Секоја осигурена станица со електрорелејни системи се состои од:

релејни рамови со изведена инсталација за поврзување на релејни групи, комплетна гама на релејни групи, моторни релеа, шпуреви, напојни елементи, напојна воматика, фреквентни претворувачи, батериски претворувачи, претворувачи од КМ, стационарни акумулаторски единици со голем инсталиран капацитет, надворешна сигнална опрема, главни сигнали, маневарски сигнали, латерни, сигнални ормари, напојни и релејни глави, свртнички поставни справи.

- Сигнално сигурносни постројки на патни премини со полубраници, светлосна и звучна сигнализација подразбира

Сигнална постројка за осигурување на патен премин во ниво со (блок куќичка, поставни справи, надворешни сигнални елементи, електронски сигнални контакти, механички контакти, полубраници, електро релејни сигнални групи, напојни елементи, друмски сигнални знаци, железнички сигнални знаци)

- Сигнално сигурносни постројки на АПБ делници

Сигнално сигурносни постројки со релејни рамови, блок куќичка, релејни групи, напојни елементи, пригушници, електронски контакти, сигнали и поврзувачи на сигнали со задолжителна сигнална опрема.

- Електро енергетски постројки

Главни разводни и командни ормари и опрема за енергетско напојување во напонско ниво до 0,4 KV, дизел агрегати за резервно напојување, автоматика за пратење и вклучување на основни и резервни извори за напојување.

Енергетски постројки, мерно регулациона опрема за напонско ниво до 10 KV, трансформаторски постројки со раставувачка и заштитна опрема, енергетски кабли.

- Телекомуникациони постројки

Телефонски централи, високофреквентни уреди, оптички мултиплекс уреди со пристапна опрема IP, PBX и мрежна опрема, оптички и бакарни кабли и инсталации, пружна телефонија, видео надзор, радио станици, предаватели, антенски инсталации за радио станици, локални мрежи со свичеви и рутери.

- Постојки за електро влеча

Електро влечни постројки со опрема за 110 KV, опрема за 25 KV, заштитни системи за диференцијална, дистантна, опрема за секционирање, прекинувачи, енергетски трансформатори во ЕВП, енергетски трансформатори за ПС и ПСН, мерно регулациони уреди за 110 KV, мерно регулациони уреди за 25 KV.

5. Набавка на шини 14.800.000 денари

Планирана е набавка на 4320 метри шини кои се неопходни за одржување на горниот строј на пругите, а ќе се изврши замена на надворешните шини во кривини кои се избавени повеќе од дозволените граници, а истите ја загрозуваат безбедноста во сообраќајот.

6. Набавка на прагови 41.683.000 денари

За извршување на поединечна замена на дрвените прагови на пругите на територија на Република Северна Македонија во 2020 година потребно е да се набават 8 000 парчиња букови колосечни прагови и 180m3 храстови свртнички прагови и 1000 дрвени вметки.

7. Хидроизолација на железничка станица Скопје 19.000.000 денари

Со изградбата на железничката станица Скопје во 1980 година е извршено делумно покривање со кров на армирано-бетонската станична конструкција на која се поставени колосеците и пероните.

Под конструкцијата се лоцирани службените станични простории (чекални, билетара, тоалети и канцеларии). Веќе подолго време проблем е што при врнежи и топење на снег во горенаведените простории тече вода од горната конструкција, особено од оштетените сливници и дилатациони фути.

Со средства од ИПА направена е реконструкција на железничката станица Скопје но поради протекување на вода појавени се оштетувања на плафоните. Затоа е потребна изработка на хидроизолација на бетонските површини од станичната конструкција со санација на оштетените сливници и дилатациони фути.

8. Резервно напојување на електротехнички постројки 13.000.000 денари

Сите постројки на железничката инфраструктура имаат и резервно напојување кое автоматски се вклучува во моментот на прекин на главното напојување, бидејќи постројките не треба да имаат прекин во функционалноста.

Бидејќи сигналните, телекомуникациските и електроенергетските постројки се стари повеќе од 30 години, потребно е да се замени старото резервно напојување со ново батериско, се со цел зголемување на сигурноста во функционирањето, а со тоа и зголемување на безбедноста во железничкиот сообраќај.

9. Набавка на софтвер за информациски систем за возен ред 5.000.000 денари

Во текот на 2018 година преку финансиски средства од ИПА програмата беа модернизирани 10 железнички станици долж Коридорот 10 и 10д. Покрај другото, беше набавена и инсталирана хардверска опрема од сервери и монитори како информациски систем за

патниците, но не беше предвиден и софтвер за да можат истите да функционираат. Заради тоа е потребно да изврши набавка на софтвер за информациски систем за возен ред.

10. Санација на речното корито на мостот на Мрзенска Река 9.000.000 денари

Од извршениот преглед кај челичниот лимен мост на км 610+387 на Мрзенска Река на пругата Велес-Гевгелија, со отвори $L=6,90m+7,60m+7,90m+7,50m+7,05m+7,35m$ констатирано е дека има поткопување на темелите на мостот, кое е особено изразено под петиот и крајниот столб од страната на Гевгелија.

Оваа деградација на речното корито е предизвикана од ерозивното дејство на голема вода, која има големо сливно подрачје од планината Кожуф и Негорски бањи и ја оштетила бетонската каскада пред армирано-бетонскиот мост на автопатот Велес-Гевгелија и каскадата која се наоѓа на 10m после мостовската конструкција за пругата Велес-Гевгелија.

Каскадите имале улога да ја намалат брзината на водата и да го спречат ерозивното дејство на дното од речното корито.

Потребно е итно да се преземат мерки за санација на речното корито, врз база на изработениот Основен проект за санација на коритото на Мрзенска Река

11. Проширување систем на видео надзор 12.000.000 денари

Претходните години се инсталираше систем за мониторинг и визуелна контрола – систем за видео надзор на објектите од железничките станици како и на патните премини на Коридор 10 и Коридор 8, со кои значително се намалија кражбите и се зголеми безбедноста во железничкиот сообраќај. Со овие средства се планира да се прошири системот за видео надзор и на местата кои се од витално значење во сообраќајот, односно на влезните и излезните свртници во станиците.

Со тоа би имале целосна контрола на станичниот дел од пругата, што исто така би било во функција на зголемување на безбедноста на железничката инфраструктура.

12. Зголемување на проток на активна транспортна мрежа 15.000.000 денари

Активната транспортна мрежа на железничката инфраструктура е стара веќе девет години. Заради проширување на системот за видео надзор и мониторинг и воведувањето на нови софтверски апликации како и зголемениот број на работни станици – компјутери постои потреба од зголемување на протокот на активната транспортна мрежа – мултиплексниот систем, со цел поголема моќ за процесирање на видео сигналот, софтверските апликации и телекомуникацискиот сообраќај.

13. Експропријација на Коридор VIII 30.517.000 денари

Средствата се наменети за потребите за експропријација, а со цел реализација на проектите за рехабилитација, реконструкција и изградба на Коридор VIII.

Средствата од Програмата еднократно ќе бидат префрлени на наменска сметка на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура „Железници на Република Северна Македонија“–Скопје отворена во деловна банка и истите ќе се користат континуирано во текот на годините се додека целосно не се реализираат.

3. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-10077/1
28 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

573.

Врз основа на член 203 став (3) од Законот за служба во Армијата на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/10, 23/11, 47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 33/15, 193/15 и 71/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19, 275/19 и 14/20), министерот за одбрана до-несе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТА НА ВОЕНО-
ЛЕКАРСКАТА КОМИСИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА
ПОСЕБНАТА ЗДРАВСТВЕНА СПОСОБНОСТ НА
ВОЕНИОТ ПЕРСОНАЛ ЗА ВРШЕЊЕ НА СЛУЖБА
ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Во Правилникот за начинот на работа на военолекарската комисија за утврдување на посебната здравствена способност на воениот персонал за вршење на служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр.68/11), во насловот, по зборот „воениот“ се додаваат зборовите: „и цивилниот“, а зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 2

Во членот 1 по зборот „воениот“ се додаваат зборовите: „и цивилниот“, а зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 3

Во членот 2 по зборот „воениот“ се додаваат зборовите: „и цивилниот“.

Член 4

Во член 3 во ставот 1 по зборот „воениот“ се додаваат зборовите: „и цивилниот“.

Член 5

Во членот 16, зборовите: „Република Македонија“, се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-865/2

5 февруари 2020 година
СкопјеМинистер за одбрана,
Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

www.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019029